



**ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ
КАНДИДАТИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА**

1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии (3,5x4,5) (една за индекс, една за образец за запишување на семестар) и една фотографија (2x3) (за студентска легитимација)
3. Пријавни листови (два)
 - Образец за запишување на семестар (**Образец АЗ**)
 - Статистички пријавен лист за учебна 2020/2021 година (**Образец ВОИ.20**)
4. Признаница (**ОБРАЗЕЦ ПП 50**), во корист на Машински факултет и треба да ги содржи следните податоци:
 - Назив на примачот:** Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје
 - Банка на примачот:** НБРМ
 - Сметка:** 100 0000000630 95
 - Износ:** 6150 денари
 - Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11
 - Приходна шифра:** 723012 41 **Начин:** 2

- за студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од **200** ЕУР) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - „прва рата од надоместокот за студирање“

- за студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од **400** ЕУР, треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „прва рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“
5. Потврда за уплатени **450 денари**, цел на дознака: **тетратки и книжен фонд**.
 - Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
 - Назив на примачот:** Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје
 - Банка на примачот:** НБРМ
 - Сметка:** 100 0000000630 95
 - Износ:** 450 ден.
 - Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11
 - Приходна шифра:** 723019 41 **Начин:** 2
6. Потврда за уплатени **750 денари**, со цел на дознака: **ИКСА на УКИМ за Машински факултет - Скопје**
 - Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
 - Назив на примачот:** Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 - Банка на примачот:** НБРМ
 - Сметка:** 100 0000000630 95
 - Износ:** 750 ден.
 - Сметка на буџетски корисник:** 1600103689 788 18
 - Приходна шифра:** 723012 41 **Начин:** 2

Покрај овие документи за упис на Факултетот, примените кандидати треба да ги достават и сите документи од пријавувањето кои беа испратени во електронска форма.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕТО

- Пријава за запишување (образец А1)
- 50 денари административна такса (на уплатница-образец ПП 50)
- Оригинални свидетелства од сите класови
- Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование - ДИПЛОМА)
- Извод од матичната книга на родените (оригинал)
- Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) – оригинал
- Универзитетски пријавен лист за конкурирање (образец А1 – испечатена од IKnow-системот)
- Електронска пријава (Интерен пријавен лист испечатен од IKnow-системот)
- Потврда за уплатени 300 денари, со цел на дознака : **Обработка на податоци**

Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:

Назив на примачот: Буџет на РСМ, Машински факултет - Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100 0000000630 95

Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11

Приходна шифра: 725939 41 **Начин:** 2

- Изјава за неподигање документи
- Изјава за користење лични податоци
- Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи
- Изјава дека не конкурирал/а на друг Универзитет

ЗАПИШУВАЊЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ПРЕКУ ШАЛТЕРИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА (II КАТ) НА 10.09 И 11. 09.2020 ГОДИНА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

Час	10.09.2020	11.09.2020
	Студиска програма	Студиска програма
9,00-10,00	ПИ,ТМЛ,ТИ	ИНД (државна квота)
10,30-11,30	ХЕИ,ИИМ	ИНД (приватна квота)
12,00-13,00	МПИ,МХТ	ЕЕ,АУС
13,00-14,30	МВ (13,00-14,30)	

Во просториите на Факултетот е задолжително носењето заштитна опрема (маска, марама) која ги покрива устата и носот.

При влез и излез од објектот задолжително се врши дезинфекција на рацете.

Задолжително е одржување на потребното растојание меѓу кандидатите од минимум 2 метри во дворот и во објектот.